

ТОМ КРУЗ ПО ПЕТТИ ПАТ ВО „НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА“

Петото продолжение го редифинира поимот невозможно. Овој филмски серијал го прави тоа уште од првото продолжение, каде ѕвездата на филмот и продуцент Том Круз открива како со секое ново продолжение ги надминува очекувањата на гледачите на сосема нов начин.

ИМФ е пред уништување, ЦИА не им верува, а открил дека злогласната организација има способност да уништи било каква мета и сака да им се придружи во уништувањето или го посакуваат Хант мртов. Тој ќе се најде пред најголемите предизвици на лојалност, издржливост и ќе мора да се соочи со познатиот шпион по име Исла Фауст.

Од самиот почеток на емитување, во шеесетите години на минатиот век, „[Невозможна мисија](#)“ беше славна по своите интензитет и борбата со времето кое само што не истекло. Истата постана и премиса за филмскиот серијал, а Хант мора да ги поседува сите особини и вештини да се носи со тој притисок. Тоа е голем предизвик за Круз и тимот, но предизвик кој со голема гордост го прифаќаат. Извршниот продуцент Џејк Маерс објаснува: „Невозможна мисија не е само серијал, тоа е етос од својот вид. Тоа е и тајната на популарноста на овие филмови – гледачите секогаш знаат дека ќе видат нешто ново.“

Во минатото продолжение Хант од волк самотник станува водач на тимот, а сега ќе мора да ги докаже своите способности за водење и да го спаси ИМФ и светот од Синдикатот. Круз: „Се работи за тешкотии меѓу пријателството и лојалноста во моменти на најголема опасност. Кому да верувате? Кој ќе остане со вас? Кој ќе се откаже? Се работи за вистинско заедништво и борба со злото.“ Во ова продолжение е присутна и голема доза на хумор, според зборовите на продуцентот Дејвид Елисон, основач и директор на компанијата Скајденс. „Мислам дека гледачите ќе се изненадат од духовитоста и хуморот во филмот, а целата приказна не е површна и односите меѓу ликовите се интелигентни. Тука е секако и интензивната акција и тоа го прави филмот едно забавно искуство.“

За љубителите на хорор филмовите, оваа недела ни пристигнува и филмот „[Тајните на Ватикан](#)“. Заstraшувачка приказна за двест и седум годишна девојка која почнува да има разорувачко дејство на сите луѓе околу неа, доведувајќи до смрт и сериозни несреќи. Локалниот свештеник смета дека таа е опседната и се обраќа во Ватикан за помош. Меѓутоа, древните сатански сили се помоќни отколку што тие можат да се замислат.

КИНО ПРОГРАМА ОД 30.07 ДО 05.08.2015

Невозможна мисија: Одметници (Mission: Impossible Rogue Nation)

работни денови: 15:00, 16:15, 17:30, 18:45,
20:00, 21:15, 22:40
викенд: 13:40, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00,
21:15, 22:40

Тајните на Ватикан (The Vatican Tapes)

секој ден: 16:00, 18:10, 20:30, 22:50

Пиксели 3D (Pixels 3D)

работни денови: 15:30, 17:45, 19:45, 21:45
викенд: 11:00, 13:00, 15:30, 17:45, 19:45, 21:45

Пиксели (Pixels)

викенд: 12:00, 14:00

Градови на хартија (Paper Towns)

работни денови: 15:45, 18:00, 20:10
викенд: 12:40, 15:45, 18:00, 20:10

Ент-мен 3D (Ant-Man 3D)

работни денови: 17:00, 19:30, 21:00, 22:00
викенд: 11:40, 14:40, 17:00, 19:30, 21:00, 22:00

Вон/Себе (Self/Less)

секој ден: 19:15, 21:30

Магичниот Мајк XXL (Magic Mike XXL)

секој ден: 22:15

Терминатор: Генесис 3D (Terminator: Genisys 3D)

секој ден: 22:30

Тед 2 (Ted 2)

секој ден: 16:45

Светот Јура 3D (Jurassic World 3D)

секој ден: 18:30

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Мињони 3D (The Minions 3D)

работни денови: 15:15, 17:15, 19:00, 20:45
викенд: 11:20, 13:20, 15:15, 17:15, 19:00, 20:45

Мињони (The Minions)

работни денови: 16:30
викенд: 12:20, 14:20, 16:30

*Киното го задржува правото за промена на кино програмата без претходна најава.